

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 101

Год. LXI

Четврток, 24 ноември 2005

Цена на овој број е 300 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1359. Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка по Договор за Првиот програмски заем за развојни политики-ПДПЛ 1.....	1	1362. Одлука за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар.....	3
1360. Закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	2	1363. Одлука за дополнување на Одлуката за основање на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје “Јасен“ - Скопје	4
1361. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот, условите и постапката за давање под закуп на станови во сопственост на Република Македонија.	3	1364. Одлука за издавање на државни обврзници во 2005 година.....	4
		Огласен дел.....	1-92

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1359.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКА БАНКА ПО ДОГОВОР ЗА ПРВИОТ ПРОГРАМСКИ ЗАЕМ ЗА РАЗВОЈНИ ПОЛИТИКИ - ПДПЛ 1

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договор за Првиот програмски заем за развојни политики - ПДПЛ 1,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2005 година.

Бр. 07-4296/1
21 ноември 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКА БАНКА ПО ДОГОВОР ЗА ПРВИОТ ПРОГРАМСКИ ЗАЕМ ЗА РАЗВОЈНИ ПОЛИТИКИ - ПДПЛ 1

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка со заем во износ од 24.400.000 ЕВРА, наменет за реализација на Првиот програмски заем за развојни политики - ПДПЛ 1.

Член 2

Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 на овој закон, се утврдуваат со Договор за Првиот програмски заем за развојни политики - ПДПЛ 1, кој ќе се склучи меѓу Владата на Република Македонија и Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка.

Во име на Република Македонија Договорот за заем од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии или од него овластено лице.

Член 3

Рокот за отплата на заемот од членот 1 на овој закон е 17 години, со вклучен грејс период од пет години и каматна стапка од ЛИБОР + 0,75% годишно.

Заемот ќе се отплаќа на 24 полугодишни ануитети од кои почнувајќи од 15 април 2011 до 15 април 2022 година ќе се отплаќаат 23 еднакви полугодишни ануитети во износ од 1.015.000 ЕВРА и на 15 октомври 2022 година ќе се отплати последниот ануитет во износ од 1.055.000 ЕВРА.

Во грејс периодот од пет години, што претставува и период на реализација на проектот, ќе се плаќа само каматата на заемот.

Член 4

На или веднаш по датумот на влегувањето во сила на Договорот за заем од членот 2 став 1 на овој закон, се плаќа еднократна провизија - трошок во износ од 1% од износот на заемот. Износот на еднократната провизија може да биде и помала од 1% врз основа на претходно донесена одлука на Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка.

На износот на неповлечените средства од заемот се плаќа провизија во висина од 0,75% годишно пропишана од страна на Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка.

Провизијата од ставот 2 на овој член се плаќа полугодишно и тоа на 15 април и на 15 октомври секоја година.

Член 5

Корисник на средствата од заемот од членот 1 на овој закон е Министерството за финансии во име на Владата на Република Македонија.

Член 6

Република Македонија заемот од членот 1 на овој закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Л И Г Ј

ПÈР НГАРКИМИН Е РЕПУБЛИКÈС СÈ МАQЕДОНИСÈ МЕ ХУА ТЕ БАНКА НДÈРКОМБÈТАРЕ ПÈР РИ НДÈРТИМ ДНЕ ЗНВИЛЛИМ-БАНКА БОТÈРОРЕ СИПАС МАРРÈВЕШНЕС ПÈР ХУАН Е ПАРÈ ПРОГРАМОРЕ ПÈР ПОЛИТИКА ЗНВИЛЛИМОРЕ-ПДПЛ 1

Нени 1

Република е Македонисè нгаркоhet те Банка Ндèркoмбèтаре пèр Риндèртим дне Знвиллим - Банка Бoтèрoре ме хуа нè шумè преј 24.400.000 euro, тè дeстинуар пèр рeализимин е хуас сè парè програмoре пèр политика знвиллимoре – PDPL 1.

Нени 2

Кусhtет дне мèнyра е шфрyтèзимит тè хуас нга нени 1 и кèтиј лигji, пèрцактоhen ме Маррèвешнjen пèр хуан е парè програмoре пèр политика знвиллимoре – PDPL 1, қè до тè лидhet мидис Qeverisè сè Републикèс сè Мақедонисè дне Банкèс Ндèркoмбèтаре пèр Риндèртим дне Знвиллим - Банка Бoтèрoре.

Нè емèр тè Републикèс сè Мақедонисè, Маррèвешнjen пèр хуа нга параграф 1 и кèтиј нени до та нèншкруајè ministri i Financave ose personi i autorizuar nga ai.

Нени 3

Afati i kthimit të huas nga neni 1 i këtij ligji është 17 vjet, me grejs periudhë prej 5 vjetësh dhe shkallë të kamatës LIBOR prej + 0.75% në vit.

Huaja do të kthehet në 24 anuitete gjysmëviti prej të cilave duke filluar prej 15 prillit 2011 deri 15 prill 2022, do të paguhet 23 anuitete të barabarta gjysmëviti në shumë prej 1.015.000 euro dhe më 15 tetor 2022 do të kthehet anuiteti i fundit në shumë prej 1.055.000 euro.

Në grejs periudhën prej 5 vjetësh, që paraqet edhe periudhën e realizimit të projektit, do të paguhet vetëm kamata e huas.

Нени 4

Në datën ose menjëherë pas datës së hyrjes në fuqi të Marrëveshjes për hua nga neni 2, paragrafi 1 i këtij ligji, paguhet provizion i njëhershëm-shpenzim në shumë prej 1% nga shuma e huas. Shuma e provizionit të njëhershëm mund të jetë edhe më e vogël se 1% në bazë të aktvendimit të marrë paraprakisht të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim-Banka Botërore.

Për shumën e mjeteve të patërhequra nga huaja paguhet provizion në lartësi prej 0,75% në vit të përcaktuar nga ana e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim-Banka Botërore.

Provizioni nga paragrafi 2 i këtij neni paguhet në gjysmëvit edhe atë më 15 prill dhe më 15 tetor secilin vit.

Нени 5

Shfrytëzues i mjeteve të huas nga neni 1 i këtij ligji është Ministria e Financave në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Нени 6

Republika e Maqedonisë, huan nga neni 1 i këtij ligji do ta paguajë nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

Нени 7

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1360.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2005 година.

Бр. 07-4306/1
21 ноември 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004 и 4/2005), во членот 30 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2000), бројот “35” се заменува со бројот “33”, а бројот “30” се заменува со бројот “28”.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR

Neni 1

Në Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004 dhe 4/2005), në nenin 30 nga Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 24/2000), numri “35” zëvendësohet me numrin “33”, ndërsa numri “30” zëvendësohet me numrin “28”.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1361.

Врз основа на член 33 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 48/00, 39/03 и 96/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.11.2005 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ, УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА СТАНОВИ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Уредбата за начинот, условите и постапката за давање под закуп на станови во сопственост на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/99) во членот 4 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок, стан на користење под закуп на лицата од член 2, алинеја 1 и 4 од оваа уредба може да се доделува и во местото на живеење каде ја обавуваат функцијата врз основа на писмено барање кое содржи:

- функција на која е избрано, именувано или назначено лицето;
- лична изјава дека не поседува стан или кука во лична сопственост или во сопственост на член на потесното семејство (брачен другар или деца кои живеат во заедничко домаќинство) во местото на живеење и
- посебна согласност добиена од органот на државната власт од член 3 на оваа уредба каде лицето ја обавува функцијата.“

Член 2

Во членот 11, ставот 2 се менува и гласи:
„За опремување на становите одлучува Комисијата за станбени прашања, а го врши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Служба), со средства обезбедени од Буџетот на Република Македонија.“

Член 3

Во членот 14 во ставот 1 зборовите: „органот кој го опремил станот“ се заменуваат со зборот „Службата“.
Во ставот 2 зборовите: „го врши органот што го опремил станот“ се заменуваат со зборовите: „ја врши Службата“.

Член 4

Одредбите на членовите 2 и 3 од оваа уредба ќе се применуваат од 01.01.2006 година.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4109/1
15 ноември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1362.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05) и член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.11.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

На досегашниот сопственик - корисник - Министерството за економија му престанува користењето на недвижната ствар - деловен простор на ул. „Никола

Вапцаров“ бр. 7, зграда 1, влез 1, Скопје, лоциран на К.П. бр. 12018, КО Центар 1, УП бр. 1005/4426 од 18.01.1999 година, евидентиран во имотен лист во сопственост на Република Македонија и тоа во вкупна површина од 1.291 м².

Дел од недвижната ствар од став 1 на овој член и тоа I кат со вкупна површина од 418,18 м² се дава на користење на Агенцијата за поддршка за претприемништвото на Република Македонија, заради просторно сместување на истата.

Дел од недвижната ствар од став 1 на овој член и тоа II кат со вкупна површина од 420,64 м² се дава на користење на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија, заради просторно сместување на истата.

Дел од недвижната ствар од став 1 на овој член и тоа III кат со вкупна површина од 452,18 м² се дава на користење на Министерството за правда, заради просторно сместување на Информатичкиот центар на правосудните органи на Република Македонија.

Член 2

Примопредавање на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука да се изврши меѓу Министерството за економија и Агенцијата за поддршка за претприемништвото на Република Македонија, Агенцијата за странски инвестиции и Министерството за правда, во рок од 5 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар бр. 19-3211/1 од 9 септември 2005 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/05).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4115/1
15 ноември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1363.

Врз основа на член 88, став 1 и 2, член 89, став 1, 2 и 3, член 135, став 5 од Законот за природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04) и член 3, став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03) и Одлуката за основање на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје бр. 19-2393/1 од 31.10.2005 година, донесена од Владата на Република Македонија, Владата на Република Македонија, на седницата одржана 15.11.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ

Член 1

Во член 11 од Одлуката за основање на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје, по зборот Скопје во првата реченица се додаваат зборовите: „и вработените од Управата на националните паркови и ловишта“, односно од вкупно 8 вработени 5 се преземаат од Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје, а преостанатите 3 вработени се преземаат по еден од страна на Националните паркови: Пелистер, Галичица и Маврово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4161/1
15 ноември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1364.

Врз основа на член 18, став 4 од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ ВО 2005 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се уредуваат видот и карактеристиките на државни обврзници кои ќе ги емитира Министерството за финансии во 2005 година, во вкупен износ од 100.000.000 денари.

2. Државните обврзници се издаваат со цел за прибирање на парични средства заради премостување на временската неусогласеност меѓу приливот на приходи и извршување на расходите на Буџетот на Република Македонија за 2005 година и за финансирање на Буџетскиот дефицит.

3. Издавањето на државната обврзница се врши согласно календарот за планираните емисии на државните хартии од вредност кој го утврдува и објавува Министерството за финансии на почетокот на периодот за кој се однесува.

4. Државните обврзници се издаваат во денари и се водат како електронски записи во регистарот.

5. Издадените државни обврзници се котираат на Македонската берза за хартии од вредност согласно регулативата за котирање, како и на други финансиски пазари.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 24.11.2005 година.

Бр. 19-4232/1
18 ноември 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.